

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 74

Год. LXVI

Четврток, 3 јуни 2010

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1329. Одлука за разрешување од функцијата директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	3	1335. Одлука за давање согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Македонија.....	8
1330. Одлука за избор на комисионери (членови) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	3	1336. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик.....	8
1331. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	3	1337. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на „Агри-Ленд“ АД Скопје за 2009 година.....	10
1332. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2010 година.....	3	1338. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДГТ „ЖИКОЛ“ - ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „Баир“ општина Велес.....	10
1333. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините за потребите на основните училишта во Република Македонија.....	4	1339. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот „с. Рогле“ општина Желино....	10
1334. Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2010/2011 година.....	6	1340. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот „Ласкарце“ општина Сарај.....	10

	Стр.		Стр.
1341. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот “с. Чајле“ општина Гостивар.....	11	1353. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година.....	16
1342. Одлука за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	11	1354. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2010 година.....	18
1343. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје...	11	1355. Програма за изменување и дополнување на Програмата за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2010 година.....	18
1344. Одлука за основање на Водостопанство „Преспа“ – Ресен.....	12	1356. Програма за изменување и дополнување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2010 година.....	18
1345. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во обука во Констанца, Романија.....	13	1357. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија во 2010 година.....	19
1346. Одлука за формирање на комитет за водење на сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот систем	13	1358. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација со амблемот, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација.....	19
1347. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје.....	13	1359. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	22
1348. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување средства за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година.....	14	1360. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	22
1349. Исправка на Решението за определување претставник и утврдување престанок од должноста претставник во Управниот одбор на фондот на холокаустот на Евреите од Македонија..	14	1361. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	23
1350. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година.....	14	1362. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	23
1351. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година.....	14	1363. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	23
1352. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2010 година.....	15	1364. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.....	23
		1365. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд....	26
		1366. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио) на регионално ниво – Градот Скопје со неговата околина.....	27
		1367. Исправка од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	28
		1368. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2010 година.....	28
		Огласен дел	1-116

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1329.**

Врз основа на членот 37 став 2 и членот 38 став 4 алинеја 1 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 31 мај 2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ**

1. Од функцијата директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци се разрешува Маријана Марушиќ, на нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2347/1
31 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1330.

Врз основа на членовите 182 и 183 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 мај 2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИОНЕРИ (ЧЛЕНОВИ) НА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. За комисионери (членови) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, се избираат:

- Елизабета Видовиќ, дипломиран економист,
- Сејдија Фазлиоски, дипломиран економист,
- Александар Петрески, дипломиран економист и
- Милаим Ајдини, дипломиран економист.

II. Со денот на изборот на новите комисионери (членови) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија престанува мандатот на сегашниот состав на комисионери (членови) на Комисијата.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2348/1
31 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1331.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА****I**

Г-дин Ѓорѓи Филипов, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 53
3 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов, с.р.**

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1332.**

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2010 година, бр.0201-2/16, донесен од Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1718/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1333.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИТЕ
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Персонален компјутер TW945G, Haier/Host (Зелена ознака)	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	Тастатура за TW945G	Глуваче за TW945G	15" ЛЦД Монитор модел 5005L, Haier/Персонален компјутер/Тин Клиент	Тин Клиент Xtenda X300	Глуваче за Тин Клиент	Тастатура за Тин Клиент
20	726	726	726	243	144	12	48

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на општините за потребите на основните училишта во Република Македонија и тоа на:

Основни училишта	Општина	PC TW 945 G (црвена ознака)	PC TW 945 G (зелена ознака)	тастатура за TW 945 G	глуваче за TW 945 G	15" ЛЦД Монитор	тин клиент- Xtenda	глуваче за тин клиент	тастатура за тин клиент
ОУ „Рилиндја“ с.Селце	Тетово	0	12	0	0	0	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“ с.Стење	Брвеница	0	8	0	0	0	0	0	0
ОУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница	Желино	12	0	12	12	0	72	12	48
ОУ „Фан Ноли“ с.Требош	Желино	12	0	12	12	0	72	0	0
ОУ „Беса“ с.Вешала	Тетово	4	0	4	4	0	0	0	0
ОУ „Реџеп Вока“ с.Шипковица	Тетово	12	0	12	12	0	0	0	0
ОУ „Чајле“ с.Чајле	Гостивар	12	0	12	12	0	0	0	0
ОУ „Исмаил Кемали“ с.Нераште	Теарце	84	0	84	84	0	0	0	0
ОУ „Екрем Чабеј“ с.Слатино	Теарце	112	0	112	112	0	0	0	0
ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ с.Теарце	Теарце	140	0	140	140	0	0	0	0
ОУ „Асдрени“ с.Глоги	Теарце	84	0	84	84	0	0	0	0
ОУ „Фаик Коница“ с.Доброште	Теарце	84	0	84	84	0	0	0	0
ОУ „Луик Гуракуки“ с.Желино	Желино	112	0	112	112	0	0	0	0
ОУ „Фаик Коница“ с.Радуша	Сарај	58	0	58	58	58	0	0	0
ОУ „Елпида Караманди“	Битола	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Кирил и Методиј“	Битола	0	0	0	0	3	0	0	0
ОУ „Трифун Пановски“	Битола	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Тодор Ангелевски“	Битола	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Св.Климент Охридски“	Битола	0	0	0	0	7	0	0	0
ОУ „Даме Груев“	Битола	0	0	0	0	5	0	0	0

Основни училишта	Општина	PC TW 945 G (црвена ознака)	PC TW 945 G (зелена ознака)	тастатура за TW 945 G	глуваче за TW 945 G	15" LCD Монитор	тин клиент Extenda	глуваче за тин клиент	тастатура за тин клиент
ОУ „Стив Наумов“	Битола	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Коле Канински“	Битола	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Горѓи Сугарев“	Битола	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“	Битола	0	0	0	0	7	0	0	0
ОУ „Страшо Пинџур“ с.Коњари	Прилеп	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Блаже Конески“	Прилеп	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Кире Г. Јане“	Прилеп	0	0	0	0	9	0	0	0
ОУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци	Прилеп	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Круме Волнарски“ с.Тополчани	Прилеп	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Кочо Рацин“	Прилеп	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Климент Охридски“	Прилеп	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Добре Јовановски“	Прилеп	0	0	0	0	7	0	0	0
ОУ „Рампо Левката“	Прилеп	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“	Прилеп	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Лирија“ с.Житоше	Долнени	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Горче Петров“ с.Ропотово	Долнени	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Мирче Ацев“ с.Лажани	Долнени	0	0	0	0	3	0	0	0
ОУ „Пецо Даскалот“ с.Долнени	Долнени	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани	Долнени	0	0	0	0	1	0	0	0
ОУ „В.Ц.Трена“ с.Дебреште	Долнени	0	0	0	0	3	0	0	0
ОУ „Јонче Смурgesки“ с.Обршани	Кривогаштани	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Манчу Матак“ с.Кривогаштани	Кривогаштани	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Кирил и Методиј“ с.Бучин	Крушево	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Никола Карев“	Крушево	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Даме Груев“ с.Куклиш	Струмица	0	0	0	0	3	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса	Струмица	0	0	0	0	1	0	0	0
ОУ „Герас Цунев“ с.Просениково	Струмица	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Мануш Турновски“ с.Н.Село	Ново Село	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Видое Подгорец“ с.Колешино	Ново Село	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“ с.Василево	Василево	0	0	0	0	5	0	0	0
ОУ „Кирил и Методиј“ с.Иловица	Босилово	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Гоце Делчев“ с.Босилово	Босилово	0	0	0	0	3	0	0	0
ОУ „Ј.Б.Тито“	Валандово	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово	Валандово	0	0	0	0	4	0	0	0
ОУ „Кирил и Методиј“ с.Стојаково	Богданци	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Петар Мусев“	Богданци	0	0	0	0	6	0	0	0
ОУ „Климент Охридски“ с.Миравци	Гевгелија	0	0	0	0	2	0	0	0
ОУ „Ристо Шуклев“ с.Негорци	Гевгелија	0	0	0	0	3	0	0	0

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договори со градоначалниците на општините со кои се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 2 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1805/1
10 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1334.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2010/2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/10), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ/ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансира ње (ЕУР)
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	60	200
Геодезија (6 семестри)	30	200
Геотехника (6 семестри)	30	200
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	210	200
Четиригодишни додипломски студии	135	200
Производно инженерство	15	200
Транспорт, механизација и логистика	15	200
Термичко инженерство	15	200
Автоматика и флуидно инженерство	15	200
Материјали, заварување и конструктивно инженерство	15	200
Индустриско инженерство и менаџмент	15	200
Моторни возила	15	200
Енергетика и екологија	15	200
Мехатроника	15	200
Професионални студии (6 семестри)	75	200

производна информатика	15	200
индустриски дизајн	15	200
применето термичко инженерство	15	200
хидраулика и автоматика	15	200
заварување и дизајн на конструкции	15	200
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	325	200
Институт за биологија	20	200
Студии по биохемија и физиологија	5	200
Студии по биологија за наставни кадри во средно образование	5	200
Студии по екологија	5	200
Двопредметни студии по биологија - хемија	5	200
Институт за географија	40	200
наставна насока	20	200
демографија	20	200
Институт за етнологија и антропологија	25	200
етнологија и антропологија	25	200
Институт за информатика	50	200
Информатика (6 семестри)	50	200
Институт за математика	70	200
Наставна математика	20	200
Теориска математика	10	200
Математичка економија	10	200
Математичко програмирање	10	200
Двопредметни студии по математика-физика	20	200
Институт за хемија	120	200
наставна хемија	30	200
применета хемија	30	200
насока аналитичка биохемија	30	200
насока хемија за животна средина	30	200
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	90	200
Правни студии	50	200
Политички студии	20	200
Новинарство	20	200
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	70	200
одделенска настава на македонски наставен јазик	10	200
одделенска настава на албански наставен јазик	10	200
одделенска настава на турски наставен јазик	10	200

предучилишно воспитание на македонски наставен јазик	10	200
предучилишно воспитание на албански наставен јазик	10	200
предучилишно воспитание на турски наставен јазик	10	200
библиотекарство	10	200
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	20	200
стручни забни техничари	10	200
стручни стоматолошки сестри	10	200
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	20	200
шумарство	5	200
озеленување и унапредување на животната средина	5	200
механичка технологија на дрвото	5	200
проектирање и технологија на мебел и ентериер	5	200
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ	795	200

Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР)
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	90	200
СТРУЧНИ СТУДИИ		
Студиска програма по енергетика	30	200
Студиска програма по патен транспорт	30	200
Студиска програма по електротехника, електроенергетика и електроника	30	200
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	40	200
СТРУЧНИ СТУДИИ		
Студиска програма за општа медицинска сестра (стручни студии)	10	200
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар (стручни студии)	10	200
Студиска програма за физиотерапевти (стручни студии)	10	200
Студиска програма за радиолошки технолози (стручни студии)	10	200
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА	130	200

Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР)
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	105	200
Биологија – наставна насока	15	200
Физика – наставна насока	15	200
Хемија – наставна насока	15	200
Математика – наставна насока	15	200
Физика - Хемија	15	200
Информатика – наставна насока	15	200
Географија – наставна насока	15	200
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	90	200
Филозофија – Наставна и професионална насока	15	200
Социологија – Наставна и професионална насока	15	200
Историја – Наставна и професионална насока	15	200
Педагогија – Одделенска настава, предшколска настава и општа педагогија	15	200
Психологија – Наставна и професионална насока	15	200
Ориенталистика	15	200
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	110	200
Албански јазик и литература – наставна, преведувачка и научна насока	10	200
Англиски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	40	200
Македонски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200
Германски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200
Француски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	25	200
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	100	200
Правосудна насока	20	200
Дисперзирани студии во Скопје	20	200
Дисперзирани студии во Кичево	20	200
Административно правна насока	20	200
Меѓународно право и меѓународни односи	20	200
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	80	200
Сметководствено-финансиска и банкарска насока	20	200
Маркетинг и менаџмент насока	20	200
Економија и бизнис насока	20	200
Дисперзирани студии во Струга	20	200
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	15	200
Општо инфемиерство, акушерство, логопедија и физиотерапија	15	200
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	525	200

Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР)
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	20	200
Информатика - Штип	5	200
Информатика - Струмица	5	200
Информатика - Берово	5	200
Бизнис информатика - Штип	5	200
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	30	200
Инженерство на природни ресурси (животна средина, геотехнологија, нови материјали и нови технологии) - Прилеп	10	200
Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика)	5	200
Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика) – Кавадарци	5	200
Компјутерски дизајн - Штип	5	200
Компјутерски дизајн - Кавадарци	5	200
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - Радовиш	20	200
Системи за автоматско управување - Радовиш	20	200
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – Винаца	30	200
Производно машинство – Винаца	10	200
Транспорт, организација и логистика – Винаца	10	200
Транспорт, организација и логистика – Струмица	10	200
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	20	200
Текстилно инженерство - Пробиштип	20	200
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	120	200

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2020/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1335.

Врз основа на член 18-а, став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Македонија, бр. 0201-2/14, донесена од Управниот одбор на Централен регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2012/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1336.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.05.2010 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК

1. Со јавен повик ќе се додели концесија за вршење на детални геолошки истражувања за неметалични минерални сировини, металични минерални сировини, украсен камен и подземни води на локалитетите утврдени во Програмата за детални геолошки истражувања за 2010 година (Службен весник на Република Македонија, бр. 71/2010) и тоа:

I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- Т-1/1. минерална сировина кварц на локалитетот „Рамниште“ с. Ораов Дол – Велес;
- Т-1/2. минерална сировина кварц на локалитетот „Брија“ с. Мојанци – Арачиново;
- Т-1/3. минерална сировина кварц на локалитетот „Рамна Нива“ с. Богомила - Велес;
- Т-1/4. минерална сировина кварц на локалитетот „Црн Камен“ – Бутел;
- Т-1/5. минерална сировина кварц на локалитетот „Самигабе“ с. Бањица – Чашка;
- Т-1/6. минерална сировина шкрилец на локалитетот „Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;
- Т-1/7. минерална сировина андезит на локалитетот „Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;
- Т-1/8. минерална сировина дијабаз на локалитетот „Кошарска Река“ – Валандово;
- Т-1/9. минерална сировина варовник на локалитетот „Скрка“ с. Рич – Струмица;
- Т-1/10. минерална сировина варовник на локалитетот „Краста“ с. Чегрене – Гостивар;
- Т-1/11. минерална сировина варовник на локалитетот „Горна Краста“ с. Говрлево – Сопиште;
- Т-1/12. минерална сировина варовник на локалитетот „Голеш“ с. Дебриште – Кавадарци;
- Т-1/13. минерална сировина варовник на локалитетот „Краста“ с. Опејница – Охрид;
- Т-1/14. минерална сировина варовник на локалитетот „Добарски Жеден“, – Желино;
- Т-1/15. минерална сировина варовник на локалитетот „Бел камен“, с. Стенковец – Чучер Сандево;
- Т-1/16. минерална сировина варовник на локалитетот „с. Вратница“ – Јегуновце;
- Т-1/17. минерална сировина варовник на локалитетот „с. Горна Бањица“ – Гостивар;
- Т-1/18. минерална сировина варовник на локалитетот „с. Копаница“, – Сарај;

- Т-1/19. минерална суровина варовник на локалитетот „Желковац“, – Чучер Сандево;
- Т-1/20. минерална суровина варовник на локалитетот „Бабуш“ с.Заграчани – Струга;
- Т-1/21 минерална суровина варовник на локалитетот „с. Волковија“ – Брвеница;
- Т-1/22. минерална суровина дијабаз на локалитетот „с.Слупчане“, – Липково;
- Т-1/23. минерална суровина дијабаз на локалитетот „Стара Корија“, – Липково;
- Т-1/24. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Сирково“ – Росоман;
- Т-1/25. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Лепа Страна“ с.Сарамзалино – Лозово;
- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот „с.Средно Коњаре“ – Петровец;
- Т-1/27. минерална суровина песок на локалитетот „с.Ново Коњарево“, – Ново Село;
- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот „Курија“ – Неготино;
- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот „с. Трубарево“ – Аеродром;
- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Оризари“, – Кочани;
- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Јакимовско Поле“, – Винаца;
- Т-1/32. минерална суровина гипс на локалитетот „с. Долно Косоврасти“ – Дебар;
- Т-1/33. минерална суровина шкрилец на локалитетот „Голем Рид“ с. Калаузлија – Радовиш;
- Т-1/34. минерална суровина кварц на локалитетот „Балталија“ – Штип;
- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот „Орљак“ Студена Бара – Куманово;
- Т-1/36. минерална суровина кварцен песок на локалитетот „Бабица“ – Старо Нагоричане;
- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот „Гавраница – Бел Камен“ – Чашка;
- Т-1/38. минерална суровина варовник на локалитетот „Зелениковец - Говрлево“ – Сопиште;
- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на локалитетот „Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;
- Т-1/40. минерална суровина варовник на локалитетот „Дерин Деро“ с. Радање – Карбинци;
- Т-1/41. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пештерница“ – Неготино;
- Т-1/42. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пепелиште“ – Неготино;
- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот „Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино;
- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на локалитетот „Камлеш“ – Ранковце;
- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалитетот „Почивало“ – Крива Паланка;
- Т-1/46. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Гопчели“, – Дојран;
- Т-1/47. минерална суровина глина на локалитетот „Ергела“, – Новаци;
- Т-1/48. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост“, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалитетот „Сушички Мост“, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/50. минерална суровина варовник на локалитетот „Камено Брдо“, с. Никоман – Карбинци;
- Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово;

- Т-1/52. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Коинци – Куманово;
- Т-1/53. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Трубарево“ – Гази Баба;
- Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Бохула“ – Кавадарци;

II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- Т-2/1. минерална суровина бакар на локалитетот „Боров Дол“ – Конче;
- Т-2/2. минерална суровина молибден и други метали на локалитетот „Стрелци“ – Осломеј;
- Т-2/3. минерална суровина металични минерални суровини - обоени и благородни метали на локалитетот „Кадница“, – Пехчево;
- Т-2/4. минерална суровина бакар и злато на локалитетот „Иловица“, – Босилово;
- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот „Ракле“ – Прилеп;
- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на локалитетот „Црна Тумба“ – Прилеп;
- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот „Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;
- Т-2/8. минерална суровина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот „Плавущ“ – Валандово;

III. УКРАСЕН КАМЕН

- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на локалитетот „с.Бешиште“, – Прилеп;
- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот „Бувата“ с. Драмче – Делчево;

IV. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште;
- Т-4/2. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Падалиште“, – Гостивар;
- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Орчуше“, – Маврово – Ростуше;
- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Голешница“ с. Царев Двор – Ресен;
- Т-4/5. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Габрово“ – Струмица;
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Панчарица“, с. Бачишта - Зајас;
- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Драгожел“ – Кавадарци;
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Клисе Баир“ – Штип;
- Т-4/9. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Бела Вода“ – Берово.

2. Јавниот повик ќе се организира и спроведе како постапка за доделување концесија со отворен повик.

3. Јавниот повик од точка 1 на оваа одлука го објавува Комисија за спроведување на постапка за доделување концесија формирана од страна на министерот за економија.

4. По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини со јавен повик Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

5. Министерот за економија ќе ја формира Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2471/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1337.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10 и 47/10), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи „Агри –Ленд“ АД Скопје, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА „АГРИ-ЛЕНД“ АД СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на „Агри-Ленд“ АД Скопје за 2009 година, бр.09-08 од 23.02.2010 година и бр. 09-09 од 23.02.2010 година, усвоени од Одборот на директори на „Агри-Ленд“ – АД Скопје на 23.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2506/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1338.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 26.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТ “ЖИКОЛ”-ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАИР” ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДГТ “ЖИКОЛ”-ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот “Баир” општина Велес (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), во точката 2, табелата се менува и гласи:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.617.700,00	7.562.600,00
T-2	4.616.400,00	7.562.500,00
T-3	4.616.900,00	7.562.000,00

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2610/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1339.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.РОГЛЕ” ОПШТИНА ЖЕЛИНО

1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот “с.Рогле” општина Желино (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точката 1 зборот: “СМБ” се заменува со зборот: “СБМ”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2611/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1340.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛАСКАРЦЕ” ОПШТИНА САРАЈ

1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот “Ласкарце” општина Сарај (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точката 1 зборот: “СМБ” се заменува со зборот: “СБМ”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2612/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1341.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 26.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЧАЈЛЕ” ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ” ДООЕЛ експорт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот “с. Чајле” општина Гостивар (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точката 1 зборот: “СМБ” се заменува со зборот: “СБМ”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2613/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1342.

Врз основа на член 74 став 1 алинея 5 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08 и 64/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини на пооделни локалитети понудени на Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/09) се прекинува.

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите:

Т-1/72. Минерална сировина туф на локалитетот “Стари Лозја”, општина Кратово;

Т-1/76. Минерална сировина – туф на локалитетот “Карадин Крст” с. Шопско Рудари, општина Кратово;

Т-2/1. Минерална сировина – бакар, злато, сребро, олово и цинк на локалитетот “Башибос-Бајрамбос”, општина Дојран;

Т-3/1. Минерална сировина мермер на локалитетот “Рамниште”, с. Никодин – општина Прилеп;

Т-3/2. Минерална сировина мермер на локалитетот “Црн Габер”, с. Бабино – општина Демир Хисар;

Т-3/3. Минерална сировина мермер на локалитетот “Кладник”, с. Козица – општина Другово;

Т-3/6. Минерална сировина мермер на локалитетот “Гробишта”, с. Палчиште – општина Боговиње;

Т-3/7. Минерални сировини оникс и травертин на локалитетот “Поле”, с. Бешиште – општина Прилеп;

Т-3/8. Минерална сировина мермер на локалитетот “Дуф”, општина Маврово – Ростуше;

Т-3/9. Минерална сировина мермер на локалитетот “Рамниште”, с. Мелница – општина Прилеп;

Т-3/10. Минерална сировина мермер на локалитетот “Скрка”, с. Вепрчани – општина Прилеп;

Т-3/11. Минерална сировина мермер на локалитетот “Цуцулето”, с. Вепрчани – општина Прилеп;

Т-3/13. Минерална сировина мермер на локалитетот “Гумниште”, с. Беловодица – општина Прилеп;

Т-3/14. Минерална сировина мермер на локалитетот “Голем Раст”, с. Бешиште – општина Прилеп;

Т-3/15. Минерална сировина мермер на локалитетот “Мала Скрка”, с. Бешиште – општина Прилеп;

Т-3/16. Минерална сировина мермер на локалитетот “Краста”, с. Дебреште – општина Долнени;

Т-3/17. Минерална сировина мермер на локалитетот “с. Радово” – општина Демир Хисар;

Т-3/18. Минерална сировина мермер на локалитетот “Дебреште” – општина Кавадарци и

Т-3/20. Минерална сировина мермер на локалитетот “Марков Стап” – општина Кавадарци,

се прекинува заради откажување од склучување на Договорот за концесија од страна на понудувачот.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2615/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1343.

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“–СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука недвижната ствар – простор лоциран на КП бр. 12709 за КО Кавадарци, ул. „7-ми Септември“–Кавадарци, со вкупна површина од 320 м², зграда 1, влез 1, кат 1, заведен во Имотен лист бр. 1 (Лист В), сопственост на Република Македонија се дава на трајно користење без надоместок на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“–Скопје.

Член 2

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2681/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1344.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО
“ПРЕСПА“ - РЕСЕН**

Член 1

Со оваа одлука се основа Водостопанство “Преспа” – Ресен.

Водостопанството “Преспа” ќе работи под фирма: Водостопанство “Преспа” – Ресен.

Скратен назив на фирмата е: ВС “Преспа” – Ресен.
Седиштето на Водостопанството “Преспа” ќе биде во Ресен, ул. „29-ти Ноември“ бр.3.

Член 2

Водостопанство “Преспа” – Ресен, се основа како јавно правно лице кое врши економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системи на подрачјето на дејствување, заради снабдување со вода за наводнување на земјоделско земјиште, снабдување со вода за технолошки потреби, одводнување на земјиште, одржување на водостопанските објекти и постројки за заштита од поплави, регулација на реки и заштита на земјиштето од ерозија.

Член 3

Подрачјето на дејствување на Водостопанство “Преспа” – Ресен е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општина Ресен.

Водостопанство “Преспа” – Ресен ќе ги стопанисува, користи и одржува системите опфатени на подрачјето на дејствување: Пумпна станица „Претор“ со потисен цевковод и изливен базен, Пумпна станица „Сирхан“ со потисен цевковод и изливен базен, Главен канал А1 со должина од 18 км. Главен канал А2 со должина од 13,4 км. Главен канал Б1 со должина од 10 км. Главен канал Б2 со должина од 16,6 км, мал систем за наводнување „Брајчинска Река“ и мала брана „Макази“.

Член 4

Одборот на корисници на вода (во натамошниот текст: Одбор) на Водостопанство “Преспа” – Ресен, се состои од 5 членови, чија застапеност е според категоријата на корисник на вода и тоа:

- 5 места за водните заедници од подрачјето на дејствување на водостопанството.

Член 5

Местата во Одборот наменети за претставниците на водните заедници се распределуваат во зависност од територијата на општината опфатена со подрачјето на дејствување на Водостопанство “Преспа”, и тоа:

- 5 места за претставници од регионот на општината Ресен.

Член 6

За членови на првиот Одбор на Водостопанство “Преспа” – Ресен се именуваат:

1. Тодџе Ставрски – претседавач
2. Пампулевски Љубе
3. Јошевиќ Цане
4. Митревски Илче
5. Николче Кузмановски.

За претседавач на Одборот на корисници на вода на Водостопанство “Преспа” – Ресен се именува Тодџе Ставрски.

Член 7

Именувањето на членовите на првиот Одбор на Водостопанство “Преспа” – Ресен се врши за период од 2 (две) години.

Датумот на распишување на првите редовни избори за членови на Одборот на корисници на вода на Водостопанство “Преспа” – Ресен е 30.04.2012 година.

Член 8

Основни средства на Водостопанство “Преспа” – Ресен, потребни за вршење на дејноста опфатена во член 3 од оваа одлука, се објектите, инфраструктурата, опремата и други средства излачени од ликвидационата маса на ВРО “Водостопанство Преспанско Езеро” – Ресен во ликвидација.

Член 9

Водостопанство “Преспа” – Ресен својата организација и работа ја уредува со Статут.

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водостопанство “Преспа” – Ресен.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2690/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1345.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКА ВО КОНСТАНЦА, РОМАНИЈА**

1. За учество во обука на чета за операции за поддршка на мирот, која ќе се одржи во Констанца, Романија, во период од 30 мај до 12 јуни 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 100 (сто) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на обуката во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а финансиските трошоци за дневници на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2739/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1346.

Врз основа на член 16 од Законот за сигурност на железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10), а во врска со член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08 и 10/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ВОДЕЊЕ НА СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

1. Со оваа одлука се формира Комитет за водење на сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот систем (во натамошниот текст: Комитет), како постојано тело.

2. За членови на Комитетот се именуваат:

- Иван Мицкоски, професор доктор на Машински факултет - Скопје, како одговорен истражувач,
- Златко Петрески, доцент на Машински факултет - Скопје, како истражувач и
- Зоран Каракутовски, професор доктор на Градежен факултет - Скопје, како истражувач.

3. Комитетот од точка 1 има за задача да ја води постапката за истрага при случена сериозна несреќа, несреќа и инцидент согласно Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10) и Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10).

4. Средствата за работа на Комитетот и надоместот за членовите на Комитетот се обезбедуваат од Министерството за транспорт и врски.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2952/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1347.

Врз основа на член 54 и 55-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 18.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи, му престанува користењето на движни ствари и тоа:

- 50 парчиња моторни пили, марка „JAKIMA“.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје.

Член 3

Уредувањето на правата и обврските на движните ствари кои се даваат на трајно користење ќе се изврши со договор, кој ќе се склучи меѓу Министерството за внатрешни работи и Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3038/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1348.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУ-
ДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВО-
ТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА
АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА**

Член 1

Во „Одлуката за доделување средства за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/10) во член 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Стипендиите за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година се доделуваат согласно оваа одлука во чест на починатата Заменик претседател на Владата на Република Македонија за европски прашања м-р Габриела Коневска – Трајковска и се именуваат „Габриела Коневска Трајковска“.

Член 2

Во членот 9, ставот 2 се дополнува со нова реченица која гласи:

“Во работата на комисијата како член на Комисијата за доделување стипендии учествува и член од тесното семејство на г-ѓа Габриела Коневска Трајковска.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3090/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1349.

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТС-
ТАВНИК И УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК ОД ДОЛЖ-
НОСТА ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ
ОД МАКЕДОНИЈА**

Во Решението за определување претставник и утврдување престанок од должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2010) во точка 1 наместо: „Мане Јаковлевски“ треба да стои: „Манојил Јаковлески“.

Од Владата на Република Македонија

1350.

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/10, 11/10, 26/10, 39/10 и 61/10) во делот XI во ставот 3 сврзникот „и“ по бројот „1.8.“ се заменува со записка, по бројот „1.9.“ се додава бројот „1.15“, зборовите „31.05.2010 година“ се заменуваат со зборовите „30.06.2010 година“ а втората реченица се брише.

Во ставот 4 зборовите „31.05.2010 година“ се заменуваат со зборовите „30.06.2010 година“.

Во ставот 9 зборовите „31.05.2010 година“ се заменуваат со зборовите „30.06.2010 година“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2480/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1351.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО-
ТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА
НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО
2010 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за развој на претприемништво-то, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2010) во член 2, во точка 2 се додава нова алинеја 1 која гласи:

- „Изготвување и публикување на Извештај за малите и средни претпријатија во 2008 година“, а зборовите „200.000 денари“ се заменуваат со зборовите „400.000 денари“.

Во точка 3 зборовите „1.954.000 денари“ се заменуваат со зборовите „1.700.000 денари“.

Во точка 4 зборовите „150.000 денари“ се заменуваат со зборовите „204.000 денари“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2495/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1352.

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08) и член 21 став 1 од Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08) и член 42 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2010), во точката 3.2 Материјални трошоци, табелата 1 Преглед на распределените средства за научно-истражувачка дејност за 2010 година се заменува нова табела која гласи:

ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД РАЗДЕЛОТ 16001-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ПОТПРОГРАМА 71-НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2010 ГОДИНА

Реден број	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420	421	423	424	425	426	454	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи, научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	3.000.000	4.000.000	3.000.000	2.900.000	4.500.000	0	0	17.400.000
2	Научно-истражувачки проекти-субјекти-факултети (национални)	5.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000	3.600.000	0	0	20.600.000
3	Научно-истражувачки проекти (меѓународни)	3.000.000	1.500.000	3.300.000	3.400.000	2.000.000	0	0	13.200.000
4	Издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство	4.100.000	0	0	0	500.000	0	0	4.600.000
5	Стипендии за последипломски студии и докторски студии еднократна помош за изработка на м-р и д-р трудови.	0	0	0	0	0	0	25.700.000	25.700.000
6	Технолошки развој (развојни и иновациони проекти)	0	0	2.000.000	0	8.000.000	0	0	10.000.000
7	Техничка култура	0	0	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
8	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
9	Други расходи (исплата на експертски и советодавни тела, рецензии, реферална дејност, објавување на огласи, конкурски и други активности,	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
10	Контрибуција и Членарина во Меѓународни организации (ФП 7, СЕЕ ЕРА НЕТ+, ЕУРЕКА)	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	ВКУПНО БУЏЕТ ЗА 2010 ГОДИНА	15.100.000	8.500.000	13.300.000	10.300.000	25.600.000	1.000.000	26.000.000	99.800.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1.01.2010 година.

Бр. 51-2335/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1353.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05. 2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2010
АЕРОДРОМ	населба Реонски центар	изградба на нов училишен објект	8.000.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново, ПУ с.Орланци	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка - обврска)	4.200.000
ВЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	продолжување со изградба на нов училишен објект	24.000.000
ВРАНЕШТИЦА	ОУ „Мирче Ацев“ с.Лисичани, ПУ с.Староец	изградба на нов училишен објект - обврска)	650.000
ВРАПЧИШТЕ	ОУ „Наим Фрашери“ Неготино Полошко	продолжување со изградба на нов училишен објект	6.000.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Глигор Прличев“ Железара	изградба на нов училишен објект	1.000.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше	продолжување со изградба (обврска)	9.500.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ Стар Дојран	изградба на нов училишен објект (обврска)	5.000.000
ЖЕЛИНО	ОУ „Пашко Васа“ ПУ Ново Село	изградба на нов училишен објект (обврска)	7.500.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“ нас. Пашино Село	продолжување со изградба на нов училишен објект во населба Пашино село	26.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“, ПУ Трапчин Дол	Изградба на нов училишен објект	2.000.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	продолжување со доградба на дополнителен простор	19.000.000
РАДОВИШ	ОУ „Орце Николов“ ПУ Злеово	продолжување со изградба	3.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Џепчиште	продолжување со изградба (обврска)	7.000.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Неџати Зекирија“ с.Коџаџик, ПУ с.Новак	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	7.500.000
ЦЕНТАР СКОПЈЕ	Населба Капиштец	Изградба на нов училишен објект (подготвителни активности)	1.000.000
ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	продолжување со изградба на нов училишен објект	30.000.000
Вкупно			161.350.000
стручно-технички надзор			1.450.000
проекти, ревизија на проекти и обврски			1.200.000
Се вкупно			164.000.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција

ОПШТИНА	ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОПИС	БУЏЕТ МОН 2010
БЕРОВО	ОУ „Дедо Иљо Малешевски“	Реконструкција, промена на столарија во стар објект	1.000.000
БИТОЛА	ОУ „Коле Канински“	Реконструкција, промена на столарија (прозори)	3.500.000
ВЕЛЕС	ОУ „Благој Кирков“	Реконструкција, промена на столарија (прозори)	1.000.000
ДЕБАР	ОУ „Братство Единство“	Реконструкција, промена на столарија зграда 2	2.200.000
ДЕМИР КАПИЈА	ОУ „Димката Ангелов Габерот“	Реконструкција, промена на столарија и електрична инсталација	1.000.000
ЖЕЛИНО	ОУ „Луиџ Гуракуќи“, ПУ Г. Лешница	Реконструкција на објект оштетен од земјотрес	2.500.000
КАРПОШ	ОУ „Владо Тасевски“	Реконструкција, промена на столарија (прозори)	3.500.000
КИСЕЛА ВОДА	ОУ „Кузман Јосифовски Питу“	Реконструкција на објект	3.500.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Јоаким Крчовски“	Реконструкција, промена на столарија	1.000.000
КУМАНОВО	ОУ „Кирил и Методиј“ Романовце, ПУ Агино Село	Воведување на парно греење	400.000
НЕГОТИНО	ОУ „Гоце Делчев“	Реконструкција на објект	1.200.000
ОХРИД	ОУ „Братство Единство“	Реконструкција на кров	2.000.000
ПЕХЧЕВО	ОУ „Ванчо Китанов“	Реконструкција, промена на столарија (незаменет прозори)	1.500.000
РЕСЕН	ОУ „Мите Богоевски“	реконструкција, санација на фасада	1.000.000
САРАЈ	ОУ „Емин Дураку“ Буковиќ	Санација на опожарен објект (основицата се финансира од ФАРЕ, ДДВ од МОН)	1.600.000
САРАЈ	ОУ „Бајрам Шабани“, Пу с. Долно Свиларе	Санација на опожарен објект	1.000.000
ТЕАРЦЕ	ОУ „Екрем Чабеј“ ПУ Непроштено	Реконструкција, воведување на топловодно греење	2.000.000
ЧАИР	ОУ „7 Марси“	Реконструкција, приклучок на централно греење (договор 09)	3.100.000
ШТИП	ОУ „Ванчо Прќе“	Реконструкција на објект	2.500.000
		Вкупно	35.500.000
стручно-технички надзор			360.000
предмер пресметки, проекти, ревизија на проекти			540.000
пренесени обврски од претходна година			33.600.000
Се вкупно			70.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-2554/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1354.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА
2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/10), во точка 1, табелата „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција“, се менува и гласи:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД - Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2010
АЕРОДРОМ	СУГС „Марија Кири Склодовска“	Реконструкција на прозори	1.000.000
БЕРОВО	СОУ „Ацо Русковски“	Реконструкција топловодно греење	1.000.000
ВАЛАНДОВО	СОУ „Гоце Делчев“	Реконструкција на објект	1.200.000
ДЕЛЧЕВО	СОУ „М.М. Брицо“ - подрачни паралелки во Македонска Каменица	Промена на столарија (прозори)	1.000.000
КАРПОШ	СУГС „Георги Димитров“	Промена на столарија (прозори)	3.000.000
ПРОБИШТИП	СОУ „Наум Наумовски Борче“	Промена на подови (гимназиска зграда)	1.000.000
ТЕТОВО	СОУ „Кирил Пејчиновиќ“	Реконструкција на објект	1.500.000
ЦЕНТАР	СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“	Промена на столарија (прозори)	2.500.000
ЦЕНТАР	ДСУПУ „Лазар Личевски“	Реконструкција и адаптација	9.000.000
ЦЕНТАР	МБУЦ „Илија Николовски Луј“	Реконструкција и адаптација	5.000.000
ЧАИР	СУГС „Цветан Димов“	Промена на столарија (прозори)	3.000.000
ШТИП	ЕМУЦ „Коле Нехтегин“	Реконструкција топловодно греење	2.000.000
Вкупно			31.200.000
стручно-технички надзор, предмери, проекти, ревизија на проекти			800.000
пренесени обврски од 2009			14.000.000
Се вкупно			46.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2555/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1355.

Врз основа на член 32 став 4 точка 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА,
СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА
КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/2010) во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во табелата во точката 7 износот “410.000,00“ се заменува со износот “357.246,00“.

По точката 8 се менува и гласи: За неизмирени обврски од 2009 година износ од “652.754,00“.

Ставот 4 се брише.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2720/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1356.

Врз основа на член 32 став 4 точка 8 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

„Во Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/10) во делот 6.2 „Изготвување на здравствено

воспитни, пропагандни материјали и финансиски средства за крводарители“, во табела В. „Јубилејни признанија и мотивациски средства“, во точката 9 износот од „1.737.000,00“ се заменува со износот „528.770,00“, а во ред ВКУПНО: износот „2.280.000,00“ се заменува со износот „1.071.770,00“.

По точката 9 се додава нова точка 10 која гласи: „Неизмирени обврски од 2009 година „1.208.230,00“, а во ред „ВКУПНО“ (Б)“ износот „ 2.280.000,00“ се заменува со износот „ 1.071.770,00“.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-2721/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1357.

Врз основа на член 32 став 4 точка 6 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА

1. Во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија во 2010 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2010) во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ во табелата во мерката 19 „Активности на Заводот за заштита на мајки и деца“, во точката 1 по зборот, „вакцинација“ се додаваат зборовите „и поливалентни патронажни служби“.

„Во точката 7 износот „ 5.488.000,00“ се заменува со износот „4.320.212,00“.

По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи: „Неизмирени обврски од 2009 година 1.167.788,00 денари“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2722/1
26 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 1358.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА СО АМБЛЕМОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената легитимација со амблемот, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторот.

Член 2

Службената легитимација на инспекторот во Државниот инспекторат за земјоделство (во понатамошен текст: инспектор) се издава на образецот со димензии 6,4см x 9,3см кој е пластифициран со 120 микронски мат пластификат.

Службената легитимација е сместена во кожна футрола со прозирен пластичен џеб, кој се наоѓа во внатрешниот долен дел, на троделниот кожен повез со црна боја, со димензии 7,7 см x 21,3см x 0,3 см, кој е изработен од мазна двојно штепована и дополнително укрутена кожа.

На предната страна на легитимацијата има испечатено: Грб на Република Македонија; Република Македонија; Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство; Државен инспекторат за земјоделство; Легитимација на инспекторот; име и презиме; звање; место за фотографија 2,5 см x 3 см и регистарски број на легитимацијата.

На задната страна на образецот на легитимацијата е испечатен текст:

„Имателот на оваа легитимација, самостојно и врз основа и во рамките на овластувањата утврдени со Законот за Државниот Инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/09) врши инспекциски надзор и ги превзема сите потребни дејствија, покрај овој текст има дата на издавање; МП – место за печат; име и презиме на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и место за негов потпис.

На надворешната страна на кожниот повез се вклопат грбот на Република Македонија, обоен со златно – жолта боја, а под него стои „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“, која исто така е со втиснати златно жолти букви.

Во вториот дел од внатрешноста на кожниот превез е сместен метален амблем изработен од месинг со бронзано – златна боја, во кој е извршено гравирање со црна боја со димензии 61 мм x 52 мм.

На амблемот се изгравирани, во горниот проширен дел: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; а под него „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО“ – ИНСПЕКТОР.

Во средината на амблемот има изгравирани два класа од житарица, во нивниот долен дел е изгравирано знамето на Република Македонија, над кое вертикално се издига афионова чушка на која што е вертикално поставена змија.

На долниот дел од амблемот има регистарски број, кој е идентификуван со регистарскиот број на легитимацијата.

Образецот на легитимацијата е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Формата на амблемот е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Издадените легитимации се евидентираат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државен инспекторат за земјоделство. Редниот број од евиденцијата под кој е заверен уписот на податоците, се впишува во легитимацијата како регистарски број.

Член 4

Легитимацијата има важност, се додека лицето на кое му е издадена истата, има службено својство на инспектор. По престанок на службеното својство, инспекторот ја враќа легитимацијата, во Државниот инспекторат за земјоделство.

Кога инспекторот ќе ја изгуби легитимацијата, истата ја огласува за неважечка, на сопствен трошок и за тоа писмено го известува директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, а по завршување на постапката, добива нова легитимација.

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на дотраеност, оштетување или промена на личните податоци на имателот.

Во случаите од ставовите 2 и 3 од овој член, на инспекторот му се издава нова легитимација.

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат Правилникот за формата и содржината на образецот како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на државниот инспектор за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/04) и Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на фитосанитарниот инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2006).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10 – 16880/1
10 мај 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

Република Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Државен инспекторат за земјоделство	
(фотографија) 2,5x 3 cm	ЛЕГИТИМАЦИЈА на инспектор

	(Име)

	(презиме)

	(со звање)

Регистарски број	

Имателот на оваа легитимација самостојно и врз основа и во рамките на овластувањата утврдени со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09) врши инспекциски надзор и ги превзема сите потребни дејствија

(Дата на издавање)

МП

(Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство)

Прилог 2



**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1359.**

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008 и бр.57/2010 година) и член 4 и член 7 од Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија Наум Наумовски-Борче Скопје, АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО-Охрид, Тутунски комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври-Еуро композити АД Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2008), постапувајќи по барањето на Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски Борче“- АД Охис Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 19.04.2010 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 27.05.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски Борче“-АД Охис Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 926.167 обични акции, во вредност од 47.353.992,54 евра односно 2.896.837.875,22 денари согласно Одлуката бр. 02-1074/4 од 26.11.2009 година за зголемување на основната главнина на АД Охис Скопје, со издавање на втора емисија на обични акции по пат на приватна понуда и Одлуката бр. 02-429/1 од 20.05.2010 година, донесена на Собранието на акционери на друштвото, за изменување на Одлуката број 02-1074/4 од 26.11.2009 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката бр. 02-1074/4 од 26.11.2009 година за зголемување на основната главнина на АД Охис Скопје, со издавање на втора емисија на обични акции по пат на приватна понуда и Одлуката бр. 02-429/1 од 20.05.2010 година, донесена на Собранието на акционери на друштвото, за изменување на Одлуката број 02-1074/4 од 26.11.2009 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Број 07-59
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1360.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008 и бр. 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 27.05.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Клириншка кука Клириншки интербанкарски системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - осма емисија на 1.601 обична акција во износ од 16.010.000 денари, согласно 02-1/23 од 21.04.2010 година за зголемување на основната главнина со средства на друштвото со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со осма емисија донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/23 од 21.04.2010 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со осма емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Број 07-67
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

1361.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 232 став 1 и член 234 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.38/2005 и 110/2008), а во врска со член 232 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), на седницата одржана на ден 27.05.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена против Решението на Комисијата за хартии од вредност број 08-205/3 од 08-02-2010 година и дополнението кон жалбата, поднесени од брокерската кука Битола Брокер АД Битола се отфрлаат како ненавремени и изјавени од неовластено лице.

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Број 08-УП1-44
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

1362.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 27.05.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Драган Димитриевски роден на ден 09.08.1971 година во Куманово.

2. Дозволата за работење на брокер на Драган Димитриевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Димитриевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1-08-65
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

1363.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 27.05.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Зорица Петкова родена на ден 15.03.1984 година во Гевгелија.

2. Дозволата за работење на брокер на Зорица Петкова се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Зорица Петкова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1-08-66
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1364.

Врз основа на член 52 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 27.05.2010 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките и организациските мерки кои ги применува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во понатамошниот текст Агенцијата) заради обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

“Систем администратор” е овластено лице за координирање и контрола на техничките и организациски мерки кои се применуваат за обезбедување тајност и заштита на личните податоци кои се чуваат во информацискиот систем на Агенцијата.

“Корисник” е физичко лице, вработено или ангажирано во Агенцијата кое има пристап до личните податоци кои се чуваат во информацискиот систем на Агенцијата.

“Оператор” е физичко лице, вработено или ангажирано кај надворешните субјекти кое има пристап до личните податоци кои се добиваат преку информацискиот систем на Агенцијата.

„Информациски систем на Агенцијата” е целокупниот информациски систем на Агенцијата составен од персонални компјутери, сервер на база на податоци, апликациски сервер, сервер за чување на податоци, интернет портал и останати апликации и опрема кои се користат за обработка на податоци.

“Интернет портал” е дел од информацискиот систем на Агенцијата кој овозможува ограничен пристап на корисникот преку web форма до податоците за кои е овластен да ги обработува.

Член 3

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на личните податоци, кои се чуваат во информацискиот систем, при пристапот на интернет порталот од страна на корисникот и тоа:

1. Креирање на единствено корисничко име и лозинка за секој корисник на интернет порталот на Агенцијата. Лозинката е составена од комбинација на најмалку осум алфанумерички карактери (од кои минимум една голема буква) и специјални знаци;

2. Автоматска промена на лозинките на секои 3 месеци;

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и лозинка до одредени делови од информацискиот систем;

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување од системот по изминување на одреден период на неактивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишување на корисничкото име и лозинката при активирање на системот;

5. Автоматизирано отфрлање од информацискиот систем по три неуспешни обиди за најавување (внесување на погрешно корисничко име или лозинка) и автоматизирано известување на корисникот дека треба да побара инструкција од систем администраторот и

6. Воспоставување на ефективна и сигурна антивирусна заштита на системот, со постојано набљудување и ажурирање заради превентива од непознати и непланирани закани од нови вируси.

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува систем администраторот на Агенцијата и врши нивна периодична проверка.

Вработениот кој е задолжен за управување со човечките ресурси во Агенцијата треба да го известува систем администраторот за почеток на вработување или ангажирање на секој корисник со право на пристап до информацискиот систем, со цел да биде доделено ново корисничко име и лозинка. При престанок на вработувањето или ангажирањето корисничкото име и лозинката се бришат.

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при било кои други промени во работниот или статусниот дел на ангажирањето на корисникот што има влијание врз нивото или обемот на дозволеениот пристап до збирката на личните податоци.

Член 4

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на личните податоци, кои се чуваат во информацискиот систем на Агенцијата, при пристапот на интернет порталот од страна на надворешните субјекти (пензиски друштва, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и чуварите на имот на пензиските фондови) и тоа:

1. Креирање на единствено корисничко име и лозинка за секој оператор на интернет порталот. Лозинката е составена од комбинација на најмалку осум алфанумерички карактери (од кои минимум една голема буква) и специјални знаци; ;

2. Автоматска промена на лозинките на секои 3 месеци;

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и лозинка до одредени делови од информацискиот систем;

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување од системот по изминување на одреден период на неактивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишување на корисничкото име и лозинката при активирање на системот; и

5. Автоматизирано отфрлање од информацискиот систем по три неуспешни обиди за најавување (внесување на погрешно корисничко име или лозинка) и автоматизирано известување на операторот дека треба да побара инструкција од систем администраторот и

6. Воспоставување на ефективна и сигурна антивирусна заштита на системот, со постојано набљудување и ажурирање заради превентива од непознати и непланирани закани од нови вируси.

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува систем администраторот на Агенцијата врши нивна периодична проверка.

Надворешниот субјект треба да ја известува Агенцијата за промена на операторот со цел да биде доделено ново корисничко име и лозинка. Претходното корисничко име и лозинка се бришат.

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при било кои други промени на операторот што имаат влијание врз нивото или обемот на дозволеениот пристап до личните податоци добиени преку информацискиот систем на Агенцијата.

Член 5

Агенцијата води електронска евиденција на корисници и оператори кои имаат авторизиран пристап на интернет порталот на информацискиот систем на Агенцијата и воспоставува постапки за идентификација и проверка на авторизираниот пристап.

Агенцијата води електронска евиденција за авторизираниот пристап со следните податоци: име и презиме на корисникот или операторот, работна станица од каде се пристапува до информацискиот систем, датум и време на пристапување, лични податоци кон кои е пристапено, видот на пристапот со операциите кои се преземени при обработка на податоците, запис за авторизација за секое пристапување, запис за секој неавторизиран пристап и запис за автоматизирано отфрлање од информацискиот систем.

Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се внесуваат и податоци за идентификување на информацискиот систем од кој се врши надворешен обид за пристап во оперативните функции или личните податоци без потребно ниво на авторизација.

Операциите кои овозможуваат евидентирање на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член треба да бидат контролирани од страна на систем администраторот и истите не може да се деактивираат.

Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува најмалку десет години.

Систем администраторот врши периодична проверка на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член, најмалку еднаш месечно и изготвува извештај за извршената проверка и за констатираните неправилности.

Член 6

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки за заштита на личните податоци во поглед на информирањето на вработените, физичката заштита на работните простории и опремата и заштита на информацискиот систем во целина, вклучувајќи го и преносот на личните податоци.

Член 7

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки за заштита на личните податоци при автоматизираната обработка на податоците, која вклучува читање или обработка на лични податоци, и тоа:

1. Целосна доверливост и сигурност на лозинките и на останатите форми на идентификација за пристап до информацискиот систем кој содржи лични податоци;

2. Електронско уништување на документи кои содржат лични податоци по истекување на рокот за чување;

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер и други медиуми за пренос на податоци), надвор од работните простории да биде со посебна дозвола и контрола за да не дојде до нивно губење или незаконско користење;

4. Воспоставување физичка сигурност на работните простории и опремата каде што се чуваат и обработуваат личните податоци;

5. Почитување на процедурите за пристап до целокупниот информациски систем преку персоналните компјутери;

6. Почитување на процедурите од корисничката документација за пристап до софтверската апликација; и

7. Почитување на процедурите од техничката документација за користење на софтверската апликација и информацискиот систем на Агенцијата кој содржи лични податоци.

Член 8

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на личните податоци при автоматизираната обработка, која вклучува читање или обработка на лични податоци, до кои пристапуваат надворешните субјекти (пензиските друштва, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и чуварите на имот на пензиските фондови) и тоа:

1. Почитување на целосна доверливост и сигурност на лозинките и на останатите форми на идентификација, официјално издадени од Агенцијата за пристап до информацискиот систем кој содржи лични податоци;

2. Електронско уништување на документи кои содржат лични податоци по истекување на рокот за чување;

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер и други медиуми за пренос на податоци), надвор од работните простории да биде со посебна дозвола и контрола за да не дојде до нивно губење или незаконско користење;

4. Обезбедување физичка сигурност на работните простории и опремата каде што се чуваат и обработуваат личните податоци; и

5. Почитување на техничкото упатство издадено од Агенцијата за користење на софтверската апликација преку која се пристапува до информацискиот систем на Агенцијата кој што во себе содржи лични податоци и начинот на преземање на личните податоци од истиот.

Член 9

Лицата кои се вработуваат во Агенцијата, пред нивното започнување со користење на информатичкиот систем на Агенцијата треба да се запознаат со процедурите за заштита на личните податоци.

Во договорите со лицата коишто се ангажираат за извршување на работа во Агенцијата треба да се наведат обврските и одговорностите за заштита на личните податоци.

Пред непосредното започнување со работа на контролорите поврзана со пристап или обработка на личните податоци, Агенцијата дополнително ги информира за непосредните обврски за заштита на личните податоци.

Секој вработен или ангажиран во Агенцијата потпишува изјава во која е наведено дека е запознат со процедурите за заштита на личните податоци.

Член 10

Агенцијата треба да ги запознае надворешните субјекти од член 4 став 1 на овој правилник со значењето и мерките за заштита на личните податоци и да потпише договори со субјектите во кои тие ќе се обврзат на заштита на личните податоци до коишто пристапуваат или ги обработуваат, користејќи го информацискиот систем на Агенцијата.

Член 11

Агенцијата треба да обезбеди соодветна заштита – мрежна бариера (“firewall”) помеѓу нејзиниот систем и интернет или било која друга форма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против недозволен или злонамерни обиди за влез или пробивање на системот.

Член 12

Информацискиот систем и информатичката инфраструктура на Агенцијата подлежат на внатрешна и надворешна контрола со цел да се провери дали постапките и упатствата содржани во документацијата за технички и организациски мерки се применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Надворешната контрола од став 1 на овој член се врши од страна на независно правно лице на секои три години.

Внатрешната контрола од став 1 на овој член се врши еднаш годишно.

Овластените лица за извршените контроли од ставовите (2) и (3) на овој член изготвуваат извештај во кој задолжително треба да има мислење за тоа во колкава мера постапките и упатствата содржани во документацијата за технички и организациски мерки се применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните податоци, да се констатираат недостатоците и да се предложат неопходни мерки за нивно отстранување.

Извештајот заедно со предлог мерките се доставува до директорот на Агенцијата.

Член 13

Информацискиот систем на Агенцијата е затворен според дефиницијата во Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис. Дозволен е пристап само од локација на Агенцијата и од локациите (интернет адреси) на ограничен број надворешни субјекти.

Член 14

Агенцијата треба да врши редовно снимање на сигурносна копија и архивирање на податоците во системот, за да не дојде до нивно губење или уништување.

Член 15

Агенцијата треба да обезбеди заштита на личните податоци при нивната размена со надворешните субјекти, преку овозможување на криптирана врска за раз-

мена, строги правила за идентификација при размената (лозинки тешки за пробивање) и електронско потпишување на документите за размена.

Мерките за заштита од став 1 на овој член Агенцијата може да ги пренесе и на надворешните субјекти со потпишување на договор.

Член 16

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 80/2007“).

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1088/3
27 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

1365.

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став (5) и член 96 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 27.05.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД**

Член 1

Во Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд („Службен весник на РМ бр. 138/2008,“) во член 16 во ставот (2) зборовите: „До петти,“ се заменуваат со зборовите: „Најдоцна до трети,“ и се додава нова реченица која гласи: „Доколку првите три дена во месецот се неработни, друштвата ја доставуваат листата на првиот работен ден во месецот...“

Во ставот (3) по зборот: „дена,“ се додава зборовите: „но не подоцна од петти во месецот“ и се додаваат запирки на почетокот и крајот на зборовите.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1088/4
27 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1366.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08 и 6/2010) и Заклучокот на Советот бр. 02-1484/5 од 28.05.2010 година, Советот за радиодифузија на РМ на 10-та седница одржана на 26.05.2010 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА РЕГИОНАЛНО НИВО – ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕГОВАТА ОКОЛИНА

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на регионално ниво за пренесување преку терестријален предавател, со опфат на слушаност во:

- Регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина), на македонски јазик.

2. Дозволата за вршење радиодифузна дејност, предмет на овој конкурс, е наменета за збогатување на повеќедецениската македонско – француска соработка на аудиовизуелен план, како составен дел на македонско – француските политички, културни, економски и други односи и врски и реализација на меѓународните ангажмани на Република Македонија како полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонијата, зголемување на уделот на европски радио програми во македонскиот радиодифузен простор и задоволување на потребите на радио публиката од таков вид програми.

Кандидатите на Конкурсот се обврзани да достават предоговор за меѓусебна соработка со Радио Франс - Интернационал, француско претпријатие со ограничена одговорност, со седиште во Париз, Република Франција, регистрирано како RFI во Париз со бр. В 326 981 156, на адреса: avenue President Kennedy 75016 – Paris, France, за користење на емисии на ова француско радио за потребите на програмата на радиодифузерот кој ќе добие дозвола за вршење радиодифузна дејност врз основа на овој Конкурс.

3. Учесникот на Конкурсот, на кого ќе му биде доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност, е обврзан, по донесувањето на одлуката за доделување на дозволата, а пред нејзиното издавање, да достави договор за меѓусебна соработка со Радио Франс – Интернационал и да го почитува и исполнува тој договор за сето време на важење на дозволата.

4. Радио програмскиот сервис на регионално ниво, наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе се емитува и ќе се пренесува преку терестријален предавател на фреквенција од 91,30 Мхз, определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

5. Според форматот програмскиот сервис, наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде говорно – музичко радио од општ формат, со застапеност на говорни содржини од 10 до 25% во вкупно емитуваната програма во текот на седмицата.

6. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на други лица.

7. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука (Прилог 1) *.

8. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се содржани во конкурсната документација и Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

9. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволите, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

10. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 02/08).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење радиофреквенции.

11. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззлучена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-

* Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

* Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.

талните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

12. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

13. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје, со назнака “Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност радио на регионално ниво - Регион Скопје”.

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 (два) примерока.

14. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

15. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 35 (триесет и пет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на РМ”.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, нема да бидат разгледувани.

16. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-119
31 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Совет за радиодифузија на РМ,
Зоран Стефаноски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1367.

ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст на Правилникот за формата и содржината на образецот и постапката за издавање и одземање на легитимација на јавните обвинители и членовите на Советот на јавните обвинители објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 72 од 27.05.2010 година, утврдено е дека е направена техничка грешка наместо:

„Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за образецот и постапката за издавање и одземање на службените легитимации на јавните обвинители и службените лица во јавните обвинителства и на службените лица во Министерството за правда – сектор за правосудство, („Службен весник на РМ“ бр. 34/96, 50/96), а кои се однесуваат за службените легитимации на јавните обвинители.“ Треба да стои:

„Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за содржината и формата на образецот на службената легитимација на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители, објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 11/06).“

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1368.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка – („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2010 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2010 година во однос на просечните цени на мало во 2009 година, изнесува 2,1%.

Директор,
м-р **Благица Новковска, с.р.**



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010074